

SAMSUNG i900 OMNIA

Конечно "Samsung" го објави i900 Omnia, модел за кој долго време се шпекулира. Овој Windows Mobile уред ќе биде силна конкуренција на новата 3G верзија на iPhone. "Samsung" ги објави и техничките карактеристики. Базиран на Windows Mobile, Samsung i900 има 3,2-инчен WideQVGA дисплеј (240 x 400 пиксели), камера со резолуција од 5 мегапиксели со автоматски фокус и детекција на лице, плус опција за панорамско фотографирање. Геотагирањето е уште една од опциите на камерата, а i900 има и вграден GPS приемник. Samsung i900 Omnia е тенок само 12,5 милиметри, а металните делови на кукиштето му даваат префинет изглед. Формата и

димензиите се речиси идентични со iPhone, а еве и уште една сличност - Samsung i900 Omnia доаѓа со иста внатрешна меморија, 8GB и 16GB, но со таа разлика што има и слот за мемориска картичка.

Благодарение на вградениот акцелерометар, корисничкиот интерфејс го ротира приказот на дисплејот во зависност од положбата на телефонот, исто како кај iPhone. Присутна е и поддршка за Wi-Fi мрежи, плус HSDPA 7,2 Mbps.



R. РАФАЈЛОВСКИ
КОНСАЛТИНГ

НОВО ПРЕТПЛАТЕТЕ СЕ



Во рамките на претплата за **2005** година ќе го добиете засега *Единственото Мултимедијално CD* во Република Македонија од оваа проблематика. Комплетниот *P-Регистар* освен во печатената форма ќе го добиете и во електронска форма. Со инсталацијата на добениот CD и по завршување на процедурата за неговото инсталирање Вие ќе имате можност секојдневно да го ажурирате *P-Регистарот*. По пат на наједноставната команда **АЖУРИРАЈ** со посетата на нашата веб страница дневно ќе ги внесувате измените, **ВЕДНАШ** по нивното објавување. Постојавата горлива тема за спорото пристигање на податоците е веќе минато до колку сте наши претплатници. Покрај ова ќе добиете уште едно *CD на крајот на 2005 година* со списанието *Репрезент* и *Даночен Практикум* со што трајно ќе ги сочувате списанијата.

Сето ова во рамките на истата цена од само 14.700 денари.

ПОЧИТУВАНИ КОМИТЕНТИ!

Пред Вас е понудата на **РАФАЈЛОВСКИ КОНСАЛТИНГ** за претплата на стручното списание **РЕПРЕЗЕНТ** и **P-Регистар** за 2005 година. Списанието **РЕПРЕЗЕНТ** содржовски е многу разновидно, ги развртнува сите најактуелни и најгорлави теми од секојдневното работење, вочувајќи од даноците, сметководството, фирмите, финансиските, менаџментот, берзата, правото и многу други области. Во **ДАНОЧНИОТ ПРАКТИКУМ**, што го подготвуваме во рамките на списанието **РЕПРЕЗЕНТ**, нашите врвни стручњаци од оваа област ги објаснуваат проблемите со кои се соочувате, за данокот на додатока предност, за персоналниот данок, за данокот на добивка и данокот на имот. *Специјалното издание* на **РЕПРЕЗЕНТ** содржи упатства за составување на годишна сметка. *P-Регистарот* е во пластични кораци, со водички листови на основното издание во кои се содржани упатства и сите податоци што Вие се потребни во секојдневното работење и кои редовно ќе се ажурираат.

P-Регистарот е поделен на 8 дела и тоа:

- Азбучен регистар на прописи
- Надоместоци
- Прописи
- Уплатни сметки и шифри на плаќање
- Камати, коефициенти и стапки
- Курсни листи
- Плати
- Други информации

P-Регистар на мултимедијално CD! Списанието **РЕПРЕЗЕНТ** и **ДАНОЧНИОТ ПРАКТИКУМ** на мултимедијално CD!

На нашата веб страница на интернет ги добивате сите податоци со одмајред дадена шифра.

Користете ја нашата вебстраница!

ЕДНА ПРЕТПЛАТА ЗА:

25 СПИСАНИЈА **2 МУЛТИМЕДИЈАЛНИ CD-а**
1 P-РЕГИСТАР **16 ДОПОЛНУВАЊА**

Со доволно,
Вера Рафајловска

12 Списанија
РЕПРЕЗЕНТ

12 Броја
ДАНОЧЕН ПРАКТИКУМ

1 P-Регистар со
основна вложка

со преку
300
страници и

16
дополнувања

1 Специјално
издание

НОВО

2 Мултимедијални CD-а

САМО ЗА
14.700 ДЕН

Подготвил:
Александар КЕЛТАНОСКИ

BLACKBERRY STORM

По неколку месеци исчекување официјално е претставен првиот Blackberry "touch-screen" мобилен - Storm. Со оглед на димензиите и на тежината од 156 грама, новитетот на



компанијата "RIM" ќе биде приближно со иста големина како iPhone, што значи дека без поголеми проблеми може да се носи в џеб. Првиот мобилен со

екран кој е чувствителен на допир, од канадската компанија "Research in Motion", е наменет за бизнис клиентелата, а во Европа ќе биде достапен преку Vodafone. Уредот поседува веб-прелистувач, видео и музички плеер; 1GB вградена меморија; microSD со 8GB; 3,5-милиметарски приклучок за слушалки; и поддршка за едитирање и читање на office документи. Секако, покрај 3-инчниот екран чувствителен на допир, BlackBerry Storm поседува и 3,2 мегапикселна камера со блиц и автофокус, GPS и Bluetooth.

SAMSUNG EPIX

Epix изгледа речиси идентично како моделот BlackJack II на "Samsung", но истото куќиште крие големи новости. Новитет кај Samsung Epix е дисплејот на допир, чија дијагонала изнесува 2,5 инчи, а за оние со покрупни прсти, "Samsung" вметна и стилус "моливче". Додаток на дисплејот на допир е и оптичкиот "глушец", со кој уредот се претвора во вистински мини компјутер - барем според можностите за внесување податоци, кој уште повеќе ги олеснува QWERTY тастатурата. Оптичкиот "глушец" се наоѓа меѓу копчињата Start и OK, на самата средина до телефонот, а функционира со движење на прстот преку сензорот, кој уредот го претвора во движење на курсорот на екранот. Оперативниот систем на овој мобилен телефон е Windows Mobile 6.1 Professional Edition. Уредот нуди и HSDPA пренос на податоци, поддржува Wi-Fi мрежи и има вграден A-GPS приемник.



NOVATEX-SKOPJE

HARIBO

SEKOE DEТЕ ГИ САКА И ВОЗРАШНИТЕ ИСТО ТАКА

HARIBO

Happy-Cola
GOLDBÄREN
BERRIES
QUAXI
WALDBEEREN
PFIRSICHEN
PRIMAVERA ERDBEEREN

НОВАТЕКС - СКОПЈЕ

Тел. 02 309 71 53
02 309 71 67

e-mail: novatex@mt.net.mk

www.novatex.com.mk